

1. Кои техники може да бидат превенција на перинеални повреди:
 - а. Перинеална масажа
 - б. Топли компреси
 - ц. Hands on метода
 - д. Ritgen маневар
 - е. Сето горенаведено.

2. Каква анестезија е потребна за адекватна позиција и миорелаксација при сатура на перинеални расцепи од 3 и 4 степен:
 - а. Локална
 - б. Регионална
 - ц. Општа
 - д. Општа или регионална

3. Под колкав агол се препорачува да биде епизиотомијата:
 - а. 45
 - б. 60
 - ц. 90 степени

4. Каков тип на епизиотомија се препорачува за да се намали ризик од сфинктерни повреди:
 - а. медијална
 - б. латерална
 - ц. медиолатерална

5. Ризик фактори за перинеални повреди се:
 - а. EFW>4500g
 - б. Малпрезентација
 - ц. Продолжено 2 родилно време
 - д. Индукција и аугментација на породување
 - е. Сите горенаведени

6. Најчест избор на антибиотици кои се даваат при сатура на 3 и 4 степен на повреди се:
 - а. Цефалоспорини од 2 и 3 генерација
 - б. Макролиди
 - ц. Аминогликозиди

7. При сатура на расцепи на перинеум ректален преглед се прави:
 - а. пред почеток на репарација

- б. по завршување на интервенцијата
- ц. и пред и по интервенцијата

8. Реапарација на перинеални расцепи од прв степен се прави

- а. ако има значајно крвавење
- б. ако има дисторзија на анатомски структури
- ц. во двата наведени случаеви

9. Лацерација од тип на 3ц опфаќа:

- а. Sphincter ani ext<50 %
- б. Sphincter ani ext>50%
- ц. Sphincter ani internus

10. Повредите на бешика најчесто настануваат:

- а. на фундус
- б. на тригонум

11. По сутура на бешика потребно е да се катетеризира жената:

- а. 5 дена
- б. 7 дена
- с. 10 дена

12. Сутурата на повреди на бешика треба да биде во:

- а. 1 слој
- б. 2 слоја
- ц. 3 слоја

13. Помал ризик за анална инконтиненција и ургенција има со

- а. End to end repair техника
- б. Overlap техника

14. M.sphincter ani internus е составен од:

- а. скелетни
- б. мазни мускулни влакна

15. Компликации од перинеални повреди може да бидат:

- а. Крвавење
- б. перинеална болка
- ц. Инфекција

- д. Инконтиненција
- е. Сето горенаведено

16. Ризик од рекуренца на сфинктерни повреди при следно породување:

- а. 4-8%
- б. 2-5%
- ц. 10-15%

17. Која најзначајна животно загрозувачка компликација од спонтано раѓање е диференцијална дијагноза за колпорекса:

- а. лацерација на цервикс
- б. лацерација на вагина
- ц. руптура на утерус

18. Кај лацерации од втор степен може да има повреда на:

- а. *m transversus perinei superficialis*
- б. *m. bulbocavernosus*
- ц. двата

19. Buttonhole е расцеп на:

- а. Ректална мукоза
- б. Ректална мукоза и сфинктерен комплекс
- ц. Ректална мукоза без сфинтерен комплекс

20. Цервикалните расцепи се сутурираат ако:

- а. Имаат должина 1цм,
- б. Имаат должина 1-1,5цм
- ц. Предизвикуваат значајно крвање